



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

бр.30-3979/6

09 септември 2015 година

Скопје

ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
г.Трајко Вељановски

ИЗВЕШТАЈ

од Јавната расправа на Националниот совет за евроинтеграции
по Предлог-законот за безбедност на сообраќајот на патиштата

Националниот совет за евроинтеграции заедно со Комисијата за одбрана и безбедност, на 02 септември 2015 година организираа јавна расправа по Предлог-законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Овој закон е еден од законите од Анексот 2 кој е составен дел на Мислењето за усвојување на правото на Европската унија во текот на 2015 година, што Националниот совет за евроинтеграции со консензус го усвои на седницата одржана на 12 март 2015 година, по повод расправата по годишната ревизија на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија.

На јавната расправа покрај членовите и претставниците на НСЕИ и членовите на Комисијата за одбрана и безбедност, беа поканети и потпретседателите на Собранието на Република Македонија, членовите на Комисијата за европски прашања, на Законодавно-правната комисија, претставници на ресорни министерства во Владата на Република Македонија, државни институции, претставници на универзитети и граѓански организации.

На јавната расправа учествуваа претставници на Министерството за внатрешни работи, членови и претставници на Националниот совет за евроинтеграции, членови на Комисијата за одбрана и безбедност како матично работно тело во Собранието по Предлогот на законот, членови на Комисијата за европски прашања, на Законодавно-правната комисија, како и претставници на универзитети и голем број на здруженија и граѓански организации.

Со свои дискусии, предлози, забелешки и коментари во расправата учествуваа: Стојче Стаменковски претседател на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, Благоја Мартиновски и Ленин Јовановски од Мотоциклистичка федерација на Македонија, Ранко Станојковски од Автомобилистичка федерација на Македонија, Влатко Ѓуроски од Автомото сојуз на Македонија, Јонче Апостоловски од Национално здружение на автошколи и возачи-инструктори "Обука-Л", и пратениците Нола Исмајлоска Старова, Роза Топузова Каревска, Павле Трајанов и Андон Чибишев.

Во образложението на Предлог-законот за безбедност на сообраќајот на патиштата од страна на **државниот секретар во Министерството за внатрешни**

